



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 17

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XLV

Цена на листот 2,000 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 77.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплатата 651-732; Телекс 11756

243.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П. бр. 890
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

1. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на федерацијата за 1989 година ги содржи:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од | 18,205.402,400.000 динари |
| 2) вкупните расходи со средствата на тековната буџетска резерва и износот што се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата во износ од | 20,637.402,400.000 динари |
| 3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата во износ од | 2,432.000,000.000 динари |
| 4) придонесите на републиките и на автономните покраини во вкупен износ од | 2,432.000,000.000 динари |

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 1.800.000.000 динари, а за буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 25.000.000.000 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата за 1989 година.

Член 3

Приходите по видови, форми, потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во два подбиланса на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година, во следните износи:

ПОДБИЛАНС

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1989 ГОДИНА

Класификационен број		Износ		
форма- та на приходите	на потфор- мата на при- ходите	1. ПРИХОДИ	на потформата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење услуги				
1	03-1-1	Данок на промет на производи		10,347.518,680.000
		Дел од основниот данок на промет на производи	10,347.518,680.000	
		Вкупно вид 03.		10,347.518,680.000

1	2	3	4	5
		Вид 06. Царина и други увозни давачки		
06-1		Царина		654.983,277.000
06-2		Посебни увозни давачки и такси		1,925.177,038.000
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	235.738,921.000	
	06-2-3	Посебни давачки за царинско евидентирање	48.900,975.000	
	06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царинските магацини	144,891.000	
	06-2-5	Посебна такса на увезени стоки	1,640.392,251.000	
		Вкупно вид 06.		2,580.160,315.000
		Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници		
08-1		Придонеси на републиките и на автономните покраини		1,761.884,005.000
	08-1-1	Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	237.050,205.000	
	08-1-2	Придонес на Социјалистичка Република Македонија	97.260,568.000	
	08-1-3	Придонес на Социјалистичка Република Словенија	340.950,333.000	
	08-1-4	Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	396.937,966.000	
	08-1-5	Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	187.163,788.000	
	08-1-6	Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	7.963,716.000	
	08-1-7	Придонес на Социјалистичка Република Хрватска	460.462,396.000	
	08-1-8	Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора	34.095,033.000	
		Вкупно вид 08.		1,761.884,005.000
		ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03, 06 и 08)		14,689.563,000.000

Класификационен број		Износ		
распоред-на група	распоред-на подгрупа	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ		
1	2	3	распоредна подгрупа	распоредна група
1	2	3	4	5
		Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита		
02-1		Средства за Југословенската народна армија		14,689.563,000.000
	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	14,689.563,000.000	
		Вкупно основна намена 02.		14,689.563,000.000
		Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите и: расходите на средствата за финансирање на ЈНА		14,689.563,000.000

ПОДБИЛАНС

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Класификационен број		Износ		
на формата на приходите	на потформата на приходите	I. ПРИХОДИ		
на формата на приходите	на потформата на приходите	на формата на приходите	на потформата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
		Вид 03. Данок на промет на производи и на надомести за вршење услуги		
03-1		Данок на промет на производи		3,935.581,320.000
	03-1-1	Дел од основниот данок на промет	3,935.581,320.000	
		Вкупно вид 03.		3,935.581,320.000
		Вид 05. Такси		
05-1		Административни такси		68.029,600.000
	05-1-1	Конзуларни такси	65.310,000.000	

1	2	3	4	5
05-3	05-1-2 05-1-3	Царински такси Други сојузни административни такси Судски такси	1.584,000.000 1.135,600.000	400.000
		Вкупно вид 05.		68.030,000.000
		Вид 06. Царина и други увозни давачки		
06-1		Царини		249.116,723.000
06-2		Посебни увозни давачки и такси		732.222,962.000
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	89.661,079.000	
	06-2-3	Давачки за царинско евидентирање	18.599,025.000	
	06-2-4	Лежарина за стоките сместени во царински магацини	55,109.000	
	06-2-5	Посебна такса на увезени стоки	623.907,749.000	
		Вкупно вид 06.		981.339,685.000
		Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и на други приходи		
07-2		Приходи на органите на управата		162.130,800.000
07-4	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	162.130,800.000	130.641,600.000
		Други приходи		
		Вкупно вид 07.		292.772,400.000
		Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници		
08-1		Придонеси на републиките и на автономните покраини		670.115,995.000
	08-1-1	Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	90.159,814.000	
	08-1-2	Придонес на Социјалистичка Република Македонија	36.992,142.000	
	08-1-3	Придонес на Социјалистичка Република Словенија	129.677,249.000	
	08-1-4	Придонес на Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	150.971,619.000	
	08-1-5	Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	71.185,984.000	
	08-1-6	Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	3.028,924.000	
	08-1-7	Придонес на Социјалистичка Република Хрватска	175.132,538.000	
	08-1-8	Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора	12.967,725.000	
		Вкупно вид 08.		670.115,995.000
		ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03,05,06,07 и 08)		5,947.839,400.000

Класификационен број		Износ		
распоред-на група	распоред-на подгрупа	II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ		
1	2	3	распоредна подгрупа	распоредна група
			4	5
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
01-1		Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница		393.115,751.000
	01-1-1	Средства за лични доходи	388.815,751.000	
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	4.300,000.000	
01-2		Средства за материјални трошоци		94.407,754.000
01-3		Средства за посебни намени		805.090,295.000
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	16.203,155.000	
	01-3-2	Други посебни намени	788.887,140.000	
		Вкупно основна намена 01.		1,292.613,800.000
		Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници		
04-2		Дополнителни средства		1,620.129,211.000
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини	1,620.129,211.000	
		Вкупно основна намена 04.		1,620.129,211.000

1	2	3	4	5
	Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности			
05-9	Пензиско-инвалидско осигурување			2,203.493,565.000
05-11	Боречко-инвалидска заштита			610.726,000.000
	Вкупно основна намена 05.			2,814.219,565.000
	Основна намена 06. Други општи општествени потреби			
06-2	Општествено-политички и општествени организации			40.184,500.000
06-11	Надомест на Службата на општественото книговодство	2.649,200.000		
06-12	Друго			57.062,800.000
	Вкупно основна намена 06.			99.896,500.000
	Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата			
07-1	Издвојување во постојаната буџетска резерва			1.800,000.000
07-2	Тековна буџетска резерва			25.000,000.000
	Вкупно основна намена 07.			26.800,000.000
	Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
08-4	Обврски по кредитите			94.180,324.000
08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	94.180,324.000		
	Вкупно основна намена 08.			94.180,324.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ на Подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1989 година			
				5,947.839,400.000

Член 4.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Расходите во износ од 14,689.563,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1989 година, се распоредуваат:

Број на позицијата	Распоред-на група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			позиција	основна намена
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-БРАНА			
	Основна намена 02. Народна одбрана и општествена само-заштита			
I	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	14,689.563,000.000	
		Вкупно основна намена 02		14,689.563,000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ I		14,689.563,000.000

Член 5

Расходите во износ од 5,947.839,400.000 динари, што се искажани по основни намени во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1989 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи:

Број на позицијата	Распоред- на група и подгрупа	Основна и поблиска намена	Износ	
			позиција	основна намена
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА				
Глава 1. Претседателство				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.033,840.000	
2	01-2	Средства за материјални трошоци	323,800.000	
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	543,540.000	
4	01-3-2	Патувања и посети	428,000.000	
5	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	192,400.000	
6	01-3-2	Опремање и уредување на службени станови	1,700.000	
7	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	470.000	
Вкупно основна намена 01				4.523,750.000
Вкупно глава 1.				4.523,750.000
Глава 2. Служба за репрезентативните објекти на Претседателството на СФРЈ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
8	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.476,705.000	
9	01-2	Средства за материјални трошоци	1.192,300.000	
10	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	109,500.000	
11	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	6,900.000	
12	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	4,000.000	
13	01-3-2	Трошоци за програми и посети бо репрезентативните објекти	144,500.000	
14	01-3-2	Трошкови за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	875,400.000	
Вкупно основна намена 01				3.809,305.000
Свега Глава 2				3.809,305.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 14)				8.333,055.000
РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
15	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12.240,570.000	
16	01-2	Средства за материјални трошоци	5.421,000.000	
17	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	9.640,875.000	
18	01-3-2	Придонес од 4% на личните доходи и другите лични примања на функционерите за станбена изградба	385,635.000	
19	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	78,300.000	
20	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	9,400.000	
21	01-3-2	Трошоци на парламентарните делегации	295,000.000	
22	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	41,400.000	
23	01-3-2	Средства за амортизација	273,732.000	
24	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	40,000.000	
25	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и работнички деца на Југославија	6,400.000	
26	01-3-2	Трошоци за спроведување на избори и отповикувања	6,000.000	
27	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	17,700.000	
Вкупно основна намена 01				28.456,012.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 15 до 27)				28.456.012.000
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.056,675.000	

1	2	3	4	5
29	01-2	Средства за материјални трошоци	84,114.000	
		Вкупно основна намена 01.		1.140,789.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 28 до 29)		1.140,789.000
		РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ		
		Глава 1. Сојузен извршен совет		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
30	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.790,330.000	
31	01-2	Средства за материјални трошоци	2.094,100.000	
32	01-2	Патни трошоци во странство	2.205,000.000	
33	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.373,505.000	
34	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	11,500.000	
35	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа во Југословенската железница	141,500.000	
36	01-3-2	Средства за потребите на Комисијата на СЕВ	63,000.000	
37	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	328,320.000	
38	01-3-2	Трошоци на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	41,000.000	
39	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	34,000.000	
40	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен сојуз за стопански развој и економска политика	39,400.000	
41	01-3-2	Уредување и опремување на службени станови	64,000.000	
42	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	51,000.000	
		Вкупно основна намена 01		12.236,655.000
		Вкупно Глава 1		12.236,655.000
		Глава 2. Служба на Сојузниот извршен совет за персонални работи		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
43	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	229,260.000	
44	01-2	Средства за материјални трошоци	19,500.000	
45	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	666,900.000	
		Вкупно основна намена 01		915,660.000
		Вкупно Глава 2		915,660.000
		Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
46	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	371,520.000	
47	01-2	Средства за материјални трошоци	21,900.000	
48	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	48,000.000	
49	01-3-2	Средства што за определени потреби се пренесуваат на Југословенската народна армија	483,675.000	
		Вкупно основна намена 01		925,095.000
		Вкупно глава 3		925,095.000
		Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
50	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.610,960.000	
51	01-2	Средства за материјални трошоци	2.106,000.000	
52	01-3-2	Надомест за работа во денови на државните празници и за ненормирано работно време	15,700.000	
53	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници и на сезонски работници	16,150.000	
54	01-3-2	Трошоци за работа и одржување на родната кука во Кумровец	50,280.000	

1	2	3	4	5
55	01-3-2	Трошоци за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии за делото на Јосип Броз Тито и за одржување на научен собир	95,900.000	
56	01-3-2	Средства за одржување на Островот Ванга	380,000.000	
57	01-3-2	Трошоци на издавачката дејност	166,000.000	
Вкупно основна намена 01				5.440,990.000
Вкупно глава 4				5.440,990.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 30 до 57)				19.518,400.000
РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
58	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.162,695.000	
59	01-2	Средства за материјални трошоци	171,400.000	
60	01-2	Патни трошоци во странство	11,400.000	
61	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	597,675.000	
62	01-3-2	Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“	28,210.000	
Вкупно основна намена 01				1.971,380.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 58 до 62)				1.971,380.000
РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
63	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.417,605.000	
64	01-2	Средства за материјални трошоци	227,300.000	
65	01-2	Патни трошоци во странство	3,040.000	
66	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	567,390.000	
67	01-3-2	Издавање на „Збирката на судски одлуки“	8,195.000	
68	01-3-2	Надомест за користење на градското земјиште	95,000.000	
69	01-3-2	Награди и надомести на судиите-поротници	985.000	
70	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	331.000	
Вкупно основна намена 01.				2.319,846.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 63 до 70)				2.319,846.000
РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
71	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	495,675.000	
72	01-2	Средства за материјални трошоци	75,000.000	
73	01-2	Патни трошоци во странство	1,370.000	
74	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	338,475.000	
75	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	82.000	
Вкупно основна намена 01				910,602.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 71 до 75)				910,602.000
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
76	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	355,860.000	
77	01-2	Средства за материјални трошоци	46,000.000	
78	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	89,010.000	
79	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	23.000	
Вкупно основна намена 01				490,893.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 76 до 79)				490,893.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
80	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	285,525.000	
81	01-2	Средства за материјални трошоци	48,500.000	
82	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	85,770.000	
83	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	71.000	
Вкупно основна намена 01				419,866.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 80 до 83)				419,866.000
РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
84	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	505,365.000	
85	01-2	Средства за материјални трошоци	44,000.000	
86	01-3-2	Трошоци за печатење на Билтенот	1,182.000	
Вкупно основна намена 01				550,547.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 84 до 86)				550,547.000
РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
87	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	27.320,910.000	
88	01-2	Средства за материјални трошоци	5.900,000.000	
89	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.331,400.000	
90	01-3-2	Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	119,000.000	
91	01-3-2	За потребите на документацијата	300,000.000	
92	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународните права	52,500.000	
93	01-3-2	Трошоци за консултации и состанок на групата на неврзаните земји	31,000.000	
94	01-3-2	Трошоци за учество на домашна делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	270,000.000	
95	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврски	358,000.000	
96	01-3-2	Средства за амортизација	1.943,783.000	
97	01-3-2	Средства за работа на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	300.700,000.000	
98	01-3-2	Придонеси и даноци на личните доходи на работниците во дипломатските и конзуларните претставништва во странство	17.000,000.000	
99	01-3-2	Замена на патни исправи на југословенските граѓани во странство	1.700,000.000	
100	01-3-2	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	13,000.000	
101	01-3-2	Стручно образование на кадрите и стручна обука за службата за врски	50,000.000	
102	01-3-2	Средства за научноистражувачка работа	2.100,000.000	
103	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	950,000.000	
Вкупно основна намена 01.				360.139,593.000
Основна намена 06. Други општи општествени потреби				
104	06-12	IX Конференција на шефовите на државите и владите на неврзаните земји во Белград, 1989 година	35.000,000.000	
Вкупно основна намена 06				35.000,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 87 до 104)				395.139,593.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
105	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	56.972,925.000	
106	01-2	Средства за материјални трошоци	8.210,000.000	
107	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	36,918.000	
108	01-3-2	Средства за определени потреби	24.924,000.000	
109	01-3-2	Школување на кадрите	442,200.000	
110	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	100,700.000	
111	01-3-2	Надомест за нокна работа и за повремени други работи	82,800.000	
112	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршењето на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	120,000.000	
113	01-3-2	Средства за амортизацију	661,575.000	
114	01-3-2	Трошоци за транзитно-прифатниот центар за бегалци	43,700.000	
115	01-3-2	Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на САП Косово	1.050,000.000	
116	01-3-2	Опрема на бригадата на милицијата	390,000.000	
117	01-3-2	Членарина и други издатоци врзани за OIPC INTERPOL	294,000.000	
118	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	78,300.000	
Вкупно основна намена 01				93.407,118.000
Вкупно Глава 1				93.407,118.000

Глава 2. Институт за безбедност**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

119	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10.761,840.000	
120	01-2	Средства за материјални трошоци	2.485,000.000	
121	01-3-2	Средства за определени потреби	3.317,340.000	
122	01-3-2	Школување на кадри	97,500.000	
123	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според член 51 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	6,000.000	
124	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	15,200.000	
125	01-3-2	Надомест за повремени и други работи	3,980.000	
126	01-3-2	Надомест за користење на градското земјиште	300,000.000	
127	01-3-2	Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување, изучување на историјата на службата за безбедност и за работи на библиотеката	22,600.000	
128	01-3-2	Средства за амортизација	500,000.000	
129	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	3,420.000	
130	01-3-2	Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство	1.600,000.000	
131	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	18,240.000	
Вкупно основна намена 01				19.131,120.000
Вкупно Глава 2				19.131,120.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 105 до 131)				112.538,238.000

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ**Глава 1. Секретаријат****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

132	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4.221,915.000	
133	01-1-2	Средства за делумно покрите на трошоците за користење на годишен одмор	3.500,000.000	

1	2	3	4	5
134	01-1-2	Средства за други потреби на заедничката потрошувачка	800,000.000	
135	01-2	Средства за материјални трошоци	416,000.000	
136	01-2	Патни трошоци во странство	159,000.000	
137	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	40,815.000	
138	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	242,000.000	
139	01-3-2	Курсни разлики	2,900,000.000	
140	01-3-2	Членарина и придонеси на меѓународните организации	38,000,000.000	
141	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	2,800.000	
142	01-3-2	Средства за испратнина	788,000.000	
143	01-3-2	За определени потреби	23,600.000	
144	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	234,688,000.000	
145	01-3-2	Надомест за национализиран имот во земјата	18,360.000	
146	01-3-2	Надомест и провизија на Службата и општественото книговодство	492,500.000	
147	01-3-2	Трошоци на закупот на зградата на амбасадата на Етиопија	3,100.000	
148	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	200.000	
Основна намена 01				286.291,290.000
Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници				
149	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	465.231,242.000	
150	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	212.064,369.000	
151	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	764.001,779.000	
152	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	178.131,821.000	
153	04-2	Посебни дополнителни средства на САП Косово	700,000.000	
Вкупно основна намена 04				1.620.129,211.000
Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности				
154	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	10.793,436.000	
155	05-9	Средства за бенифицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите на Законот на обврските на федерацијата за пензиите на борците	183.374,010.000	
156	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	271.715,000.000	
157	05-9	Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица	631.802,119.000	
Вкупно основна намена 05				1,097.684,565.000
Основна намена 06. Други општи општествени потреби				
158	06-11	Надомест за покривање на трошоците на Службата на општественото книговодство за работи на евиденцијата, работи на контролата и информативно-аналитички работи	2.649,200.000	
Вкупно основна намена 06				2.649,200.000
Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата				
159	07-1	Издвојување во постојана резерва на федерацијата	1.800,000.000	
160	07-2	Тековна буџетска резерва	25.000,000.000	
Вкупно основна намена 07				26.800,000.000
Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата				
161	08-4-2	Обврски по странски заеми	4.002,294.000	
162	08-4-2	Преземени обврски на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац“	20.330,561.000	
163	08-4-2	Средства за покривање на курсните разлики од поранешни години	18.493,567.000	
164	08-4-2	Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за територијата на СР Црна Гора	17.773,240.000	
165	08-4-2	Придонес на Меѓународното здружение за развој (IDA)	223,000.000	

1	2	3	4	5
166	08-4-2	Обврски спрема Народната банка на Југославија	11.800,000.000	
167	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	8.407,000.000	
168	08-4-2	Средствата за отплата на меѓународниот кредит за Радио Југославија	9.000,000.000	
169	08-4-2	Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација (IFC)	4.150,662.000	
Вкупно основна намена 08				94.180,324.000
Вкупно Глава 1				3,127.734,590.000

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

170	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.289,380.000	
171	01-2	Средства за материјални трошоци	759,000.000	
172	01-2	Патни трошоци во странство	145,000.000	
173	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	100.000	
Вкупно основна намена 01				4.193,480.000
Вкупно Глава 2				4.193,480.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 132 до 173)				3,131.928,070.000

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

174	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4.169,625.000	
175	01-2	Средства за материјални трошоци	439,000.000	
176	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	42,200.000	
177	01-3-2	Трошоци на странски и домашни делегации	446,129.000	
178	01-3-2	Трошоци за работа на членови на комисии и соработници	3,588.000	
179	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	1,092.000	
Вкупно основна намена 01				5.101,634.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции од 174 до 179)				5.101,634.000

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО**Глава 1. Секретаријат****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

180	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.373,275.000	
181	01-2	Средства за материјални трошоци	337,000.000	
182	01-2	Патни трошоци во странство	13,000.000	
183	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	92,477.000	
184	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	2,000.000	
185	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	300.000	
Вкупно основна намена 01				3.818,052.000
Вкупно Глава 1				3.818,052.000

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат**Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

186	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.251,125.000	
187	01-2	Средства за материјални трошоци	415,000.000	
188	01-2	Патни трошоци во странство	95.000	
189	01-3-2	Надомест за продолжена работа и работа во деновите на државни празници	8,000.000	

1	2	3	4	5
190	01-3-2	Надомест на овластени организации и на стручни лица за вршење на контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	3,000.000	
		Вкупно основна намена 01		2.677,220.000
		Вкупно Глава 2		2.677,220.000
Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
191	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.389,070.000	
192	01-2	Средства за материјални трошоци	393,000.000	
193	01-2	Патни трошоци во странство	38,000.000	
194	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	350.000	
195	01-3-2	Стипендии	2,453.000	
		Вкупно основна намена 01		3.822,873.000
		Вкупно Глава 3		3.822,873.000
Глава 4. Сојузен завод за цени				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
196	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.317,745.000	
197	01-2	Средства за материјални трошоци	86,000.000	
198	01-2	Патни трошоци во странство	3,400.000	
199	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	2,200.000	
		Вкупно основна намена 01		3.409,345.000
		Вкупно Глава 4		3.409,345.000
Глава 5. Сојузен завод за стандардизација				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
200	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.448,695.000	
201	01-2	Средства за материјални трошоци	587,000.000	
202	01-2	Патни трошоци во странство	30,000.000	
203	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	120.000	
		Вкупно основна намена 01		4.065,815.000
		Вкупно Глава 5		4.065,815.000
Глава 6. Сојузен завод за мери и скапоцени метали				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
204	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.990,220.000	
205	01-2	Средства за материјални трошоци	1.900,000.000	
206	01-2	Патни трошоци во странство	133,000.000	
207	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	709.000	
		Вкупно основна намена 01		8.023,929.000
		Вкупно Глава 6		8.023,929.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 180 до 207)		25.817,234.000
РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА				
Глава 1. Секретаријат				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
208	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.281,365.000	
209	01-2	Средства за материјални трошоци	256,000.000	
210	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	393,750.000	

1	2	3	4	5
211	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	40,000.000	
212	01-3-2	Средства за амортизација	4.128,334.000	
213	01-3-2	Средства за купување на станови	6.000,000.000	
214	01-3-2	Средства за определени потреби	2.100,000.000	
215	01-3-2	Комисија на СЕВ за правни прашања	13,800.000	
216	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	170.000	
Вкупно основна намена 01				15.213,419.000
Основна намена 06. Други општи општествени потреби				
217	06-12	Средства за финансирање на програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи	22.062,800.000	
Вкупно основна намена 06				22.062,800.000
Вкупно Глава 1				37.276,219.000
Глава 2. Сојузен завод за унапредување на управата				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
218	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	361,000.000	
219	01-2	Средства за материјални трошоци	30,000.000	
220	01-2	Патни трошоци во странство	700.000	
Вкупно основна намена 01				391,700.000
Вкупно Глава 2				391,700.000
Глава 3. Финансирање на програмата за работа на самостојните институции и организации				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
221	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	71,200.000	
222	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	22,400.000	
223	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите	559,000.000	
224	01-3-2	Средства за наградата на АВНОЈ	105,000.000	
225	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	78,000.000	
226	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	1,800.000	
227	01-3-2	Наградата „Едвард Кардел“	8,300.000	
Вкупно основна намена 01				845,700.000
Вкупно Глава 3				845,700.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 208 до 227)				38.513,619.000
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
228	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.346,990.000	
229	01-2	Средства за материјални трошоци	344,000.000	
230	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	39,195.000	
231	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	30,500.000	
232	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	13,500.000	
233	01-3-2	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фотоинформации, изложби, посебни акции и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал	300,500.000	
234	01-3-2	Откуп на периодични публикации наменети на странство	1.560,000.000	
235	01-3-2	Радиопрограма за странство	17,000,000.000	
236	01-3-2	Радиоemisии, репортажи и ТВ стории за странство	15,700.000	
237	01-3-2	Новинско-агенциски услуги	23.700,000.000	

1	2	3	4	5
238	01-3-2	Трошоци за изработка на „Филмски новости“	1.300.000.000	
239	01-3-2	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство	120.000.000	
240	01-3-2	Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата	70.000.000	
241	01-3-2	Меѓународен прес-центар во Белград	205.000.000	
242	01-3-2	Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот на јавното информирање	7.400.000.000	
243	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	6.500.000	
Вкупно основна намена 01				54.451.885.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 228 до 243)				54.451.885.000

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

244	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.801.415.000	
245	01-2	Средства за материјални трошоци	820.000.000	
246	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	40.995.000	
247	01-3-2	Средства за унапредување и развој на коњарството	60.000.000	
248	01-3-2	Трошоци на меѓународната соработка во земјоделството и шумарството	29.000.000	
249	01-3-2	Надомест на надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на границата и вршење на ветеринарска контрола на границата	2.900.000	
250	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време, работа ноќе и во денови на државните празници во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	41.000.000	
251	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авионите за гаснење на шумски пожари	7.486.000.000	
252	01-3-2	Трошоци на работата на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO)	17.700.000	
253	01-3-2	Придонес во светската програма за храна (WEP)	626.000.000	
254	01-3-2	Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на подунавските земји за водостопански прашања на Дунав, посебно за заштита на неговите води од загадување	7.000.000	
255	01-3-2	Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзините притоци од загадување во 1989 година	3.900.000	
256	01-3-2	Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните водни патишта во 1989 година	14.000.000	
257	01-3-2	Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот на големи оддалечености	9.000.000	
258	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	3.000.000	
Вкупно основна намена 01				14.961.910.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 245 до 258)				14.961.910.000

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

259	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.057.325.000	
260	01-2	Средства за материјални трошоци	368.000.000	
261	01-2	Патни трошоци во странство	209.000.000	
262	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	41.535.000	
263	01-3-2	Надомест за работа на членови на комисии и на надворешни соработници	902.000	
264	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистарот врз работите од интерес за федерацијата	28.500.000	
265	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	24.800.000	

1	2	3	4	5
266	01-3-2	Надомест за работа на аеродормите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	129,000.000	
267	01-3-2	Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	2.780,000.000	
268	01-3-2	Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	6.000,000.000	
269	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	1,100.000	
270	01-3-2	Средства за работа на Геоманетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата	1.475,000.000	
271	01-3-2	Средства за покритие на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	4.300,000.000	
Вкупно основна намена 01				17.415,162.000
Вкупно Глава 1				17.415,162.000

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

272	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	38.955,510.000	
273	01-2	Средства за материјални трошоци	7.300,000.000	
274	01-2	Патни трошоци во странство	36,480.000	
275	01-3-2	Трошоци на погонот	15.074,700.000	
276	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници	2.100,000.000	
277	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	1,289.000	
278	01-3-2	Средства за амортизација	1.451,037.000	
279	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	237,800.000	
280	01-3-2	Школување на кадри	285,300.000	
281	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните билети	26,600.000	
282	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	936.000	
Вкупно основна намена 01				65.469,652.000
Вкупно Глава 2				65.469,652.000

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата

283	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.914,480.000	
284	01-2	Средства за материјални трошоци	460,000.000	
285	01-2	Патни трошоци во странство	39,480.000	
286	01-3-2	Надомест за ноќна работа	1,168.000	
287	01-3-2	Обврска спрема Меѓународната Унија за телекомуникации и други плаќања	13,500.000	
288	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	487.000	
Вкупно основна намена 01.				2.429,115.000
Вкупно Глава 3.				2.429,115.000

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат

Основна намена 01. Средствата за работа на органите на управата

289	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.173,405.000	
290	01-2	Средства за материјални трошоци	389,800.000	
291	01-2	Патни трошоци во странство	17,800.000	
292	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници	805.000	
293	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	70.000	
Вкупно основна намена 01				1.581,880.000
Вкупно Глава 4				1.581,880.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции од 259 до 293)				86.895,809.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА				
Глава 1. Комитет				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
294	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.969,240.000	
295	01-2	Средства за материјални трошоци	428,000.000	
296	01-2	Патни трошоци во странство	82,000.000	
297	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	42,240.000	
298	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветни институции	8,000.000	
299	01-3-2	Средства за превенција и сузбивање на малигни и кардиоваскуларни заболувања	100,000.000	
300	01-3-2	Надомест на работници со скратено работно време и на надворешни соработници	84,000.000	
301	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	1,900.000	
302	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	200,000.000	
303	01-3-2	Трошоци во врска со вршење на надзор на границата	171,000.000	
304	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	2,700.000	
305	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачња	24,000.000	
306	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	127,000.000	
307	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за федерацијата што ќе се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита	766,000.000	
308	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурепоубличките води	29,000.000	
309	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја	5,000.000	
310	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	9,500.000	
311	01-3-2	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	43,000.000	
312	01-3-2	Средства за Првوماјската награда на трудот	83,000.000	
313	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	1,000.000	
314	01-3-2	Средства за остварување на програмата на активностите за работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите на ОН од 1983 од 1992 година	8,000.000	
Вкупно основна намена 01				6.184,580.000
Вкупно Глава 1				6.184,580.000
Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
315	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.062,135.000	
316	01-2	Средства за материјални трошоци	114,000.000	
317	01-2	Патни трошоци во странство	40,000.000	
318	01-3-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комисији	36,000.000	
319	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	41,000.000	
320	01-3-2	Трошоци за образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	7,000.000	
321	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	200.000	
Вкупно основна намена 01				1.300,335.000
Вкупно Глава 2				1.300,335.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции од 294 до 321)				7.484,915.000
РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
322	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	419,205.000	

1	2	3	4	5
323	01-2	Средства за материјални трошоци	66,500.000	
324	01-2	Патни трошоци во странство	39,000.000	
325	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	43,155.000	
326	01-3-2	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	1.213,000.000	
		Вкупно основна намена 01		1.780,860.000
		Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности		
327	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	1,105.809,000.000	
328	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	547.739,000.000	
329	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	30.109,000.000	
330	05-11	Средства за боречки додаток	224,000.000	
331	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	19.767,000.000	
332	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“, и на други одликувани лица	9.187,000.000	
333	05-11	Инвалидски примања во странство	3.100,000.000	
334	05-11	Средства за печатење на книшки за бесплатно и повластено возење на воените инвалиди	600,000.000	
		Вкупно основно намена 05		1,716.535,860.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции од 322 до 334)		1,718.315,860.000
		РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА		
		Глава 1. Комитет		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
335	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	535,395.000	
336	01-2	Средства за материјални трошоци	175,300.000	
337	01-2	Патни трошоци во странство	9,500.000	
338	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	40,980.000	
339	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научноистражувачки студии	1.280,500.000	
		Вкупно основна намена 01		2.041,675.000
		Вкупно Глава 1		2.041,675.000
		Глава 2. Сојузен завод за информатика		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
340	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.098,120.000	
341	01-2	Средства за материјални трошоци	259,500.000	
342	01-2	Патни трошоци во странство	900.000	
		Вкупно основна намена 01		1.358,520.000
		Вкупно Глава 2		1.358,520.000
		Глава 3. Сојузен завод за патенти		
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
343	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.415,660.000	
344	01-2	Средства за материјални трошоци	407,000.000	
345	01-2	Патни трошоци во странство	1,400.000	
346	01-3-2	Трошоци за информациониот систем, меѓународни обврски спрема патентниот завод во Виена	146,000.000	
347	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	87.000	
		Вкупно основна намена 01		2.970,147.000
		Вкупно Глава 3		2.970,147.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 335 до 347)		6.370,342.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
348	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	542,100.000	
349	01-2	Средства за материјални трошоци	131,000.000	
350	01-2	Патни трошоци во странство	23,000.000	
351	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	31,600.000	
352	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	300.000	
Вкупно основна намена 01				728,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции од 348 до 352)				728,000.000
РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
353	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	109.350,000.000	
354	01-2	Средства за материјални трошоци	27.500,000.000	
355	01-2	Патни трошоци во странство	8,200.000	
356	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	200,000.000	
357	01-3-2	Награди за откривање на царински прекршоци	82,000.000	
358	01-3-2	Средства за амортизација	1.515,988.000	
359	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	14,000.000	
Вкупно основна намена 01				138.670,188.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции од 353 до 359)				138.670,188.000
РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
360	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.353,280.000	
361	01-2	Средства за материјални трошоци	416,000.000	
362	01-2	Патни трошоци во странство	12,600.000	
363	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	82,755.000	
364	01-3-2	Надомест за надворешни соработници и трошоци за анкета	2,900.000	
365	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	24,000.000	
366	01-3-2	Методолошки истражувања	22,000.000	
367	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	370.000	
Вкупно основна намена 01				3.913,905.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции од 360 до 367)				3.913,905.000
РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
368	01-2-2	Средства за лични доходи на работниците	6.680,076.000	
369	01-2	Средства за материјални трошоци	2.400,000.000	
370	01-2	Патни трошоци во странство	14,375.000	
371	01-3-2	Закупи-лизинг на машини за автоматска обработка на податоци	3.797,164.000	
372	01-3-2	ПартICIPација на трошоците за ОЕЦД	12,402.000	
373	01-3-2	Трошоци за подготовка на пописот на населението во 1991 година	207.600.000	
374	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	1,755.000	
Вкупно основна намена 01				13,113,372.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции од 368 до 374)				13,113,372.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ- НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТ- КА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра- вата				
375	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.314,800.000	
376	01-2	Средства за материјални трошоци	266,000.000	
377	01-3-2	Придонес за претставништвото на ООН во Југославија	115,000.000	
378	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ- ка со ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО)	90,000.000	
379	01-3-2	Средства за работа на Европскиот центар за мир и развој	39,000.000	
380	01-3-2	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	2.159,000.000	
381	01-3-2	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, парти- ципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на центарот за обука на кадри во земји- те во развој	334,000.000	
382	01-3-2	Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка доку- ментација, публикации, меѓународни семинари, посебни кур- севи за земјите во развој и за изработка на филмови	27,000.000	
383	01-3-2	Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во развој	277,000.000	
384	01-3-2	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ – трошоци за учество на претставници од земјите во развој	1,140.000	
385	01-3-2	Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите коми- сии – патни трошоци во земјата и во странство	234,000.000	
386	01-3-2	Надомест за вршење на определени работи од надлежност на федерацијата од страна на Југословенскиот библиограф- ски институт	159,000.000	
387	01-3-2	Центар за насочување и организација на меѓусебната сора- ботка на неврзаните земји на подрачјето на науката и техно- логијата	74,000.000	
388	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	230,000	
Вкупно основна намена 01				6.090,170.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 375 до 388)				6.090,170.000

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра- вата				
389	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.984,555.000	
390	01-2	Средства за материјални трошоци	1.668,000.000	
391	01-2	Патни трошоци во странство	24,000.000	
392	01-3-2	Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни- те празници	68,500.000	
393	01-3-2	Надомест на Радио Белград за емитување на водостојот на Дунав	15,600.000	
394	01-3-2	Печатење на Годишникот на атласот на климата и други стручни публикации	186,800.000	
395	01-3-2	Финансирање на меѓународните програми по посебни одлу- ки на СИС („Fierža“, „Alpeks“, „Homs“, „Емер“, „Med-pol“ и „Vituki“)	149,700.000	
396	01-3-2	Трошоци за стручно усовршување и специјализација	638.000	
397	01-3-2	Трошоци за следење на загадувањето на реката Сава со ми- нерални масла	32,175.000	
398	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	936.000	
Вкупно основна намена 01				6.130,904.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 389 до 398)				6.130,904.000

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра- вата				
399	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	287,895.000	
400	01-2	Средства за материјални трошоци	40,700.000	

1	2	3	4	5
401	01-3-2	Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	177,600.000	
402	01-3-2	Печатење на нови карти	98,500.000	
		Вкупно основна намена 01		604,695.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 399 до 402)		604,695.000
РАЗДЕЛ 30. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
403	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.536,225.000	
404	01-2	Средства за материјални трошоци	186,000.000	
405	01-2	Патни трошоци во странство	51,400.000	
406	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	30,000.000	
407	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	37,066.000	
		Вкупно основна намена 01		1.840,691.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 403 до 407)		1.840,691.000
РАЗДЕЛ 31. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
408	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.947,550.000	
409	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	1.780,000.000	
410	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	4,000.000	
411	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	482,000.000	
412	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	3,000.000	
413	01-3-2	Работа подолга од полното работно време	600,000.000	
		Вкупно основна намена 01		6.816,550.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 408 до 413)		6.816,550.000
РАЗДЕЛ 32. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
414	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4.942,170.000	
415	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	1.030,000.000	
416	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	700.000	
		Вкупно основна намена 01		5.972,870.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 414 до 416)		5.972,870.000
РАЗДЕЛ 33. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
417	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.179,175.000	
418	01-2	Средства за материјални трошоци	315,000.000	
419	01-3-2	Средства за репродукционен материјал и резервни делови	209,900.000	
420	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	363.000	
421	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	15,000.000	
		Вкупно основна намена 01		3.719,438.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 417 до 421)		3.719,438.000
РАЗДЕЛ 34. АВИОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
422	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	871,440.000	

1	2	3	4	5
423	01-2	Материјални трошоци и трошоци за објекти и опрема	7.500,000.000	
424	01-3-2	Средства на име прекувремена работа	20,000.000	
425	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	234.000	
Вкупно основна намена 01				8.391,674.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 422 до 425)				8.391,674.000
РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
426	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4.299,780.000	
427	01-2	Средства за материјални трошоци на Сервисот	829,000.000	
428	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта, печатење и преписи на материјали и набавка на канцелариски и друг потрошен материјал за сојузните органи	1.724,000.000	
429	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	89,000.000	
Вкупно основна намена 01				6.941,780.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 426 до 429)				6.941,780.000
РАЗДЕЛ 36. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
430	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.914,545.000	
431	01-2	Средства за материјални трошоци	1.181,000.000	
432	01-3-2	Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги	11.136,734.000	
433	01-3-2	Трошоци во врска со одржувањето и користењето на зградите и опремата	4.974,000.000	
434	01-3-2	Придонес за користење на градежно земјиште	1.800,000.000	
435	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и нокна работа	571,300.000	
436	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	1,150.000	
Вкупно основна намена 01				31.578,729.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции од 430 до 436)				31.578,729.000
РАЗДЕЛ 37. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
437	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.824,220.000	
438	01-2	Средства за материјални трошоци	174,000.000	
439	01-3-2	Надомест за продолжена работа	475,162.000	
440	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	2.607,621.000	
441	01-3-2	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	53,317.000	
Вкупно основна намена 01				7.134,320.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции од 437 до 441)				7.134,320.000
РАЗДЕЛ 38. ПРЕВЕДУВАЧКА СЛУЖБА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата				
442	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.857,385.000	
443	01-2	Средства за материјални трошоци	422,000.000	
444	01-2	Патни трошоци во странство	1,900.000	
445	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	73,800.000	
446	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	19,500.000	
447	01-3-2	Трошоци за стручно усовршување и специјализација на преведувачите за странски јазици	2,300.000	
448	01-3-2	Трошоци во врска со народната одбрана	230.000	
Вкупно основна намена 01				4.377,115.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции од 442 до 448)				4.377,115.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 39. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕС- ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 06. Други општи општествени потреби на општествено-политичките организации				
		Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комуни- стите на Југославија		
449	06-2	Финансирање на Програмата за научна документација од Меѓународното работничко движење	34,400.000	
450	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за стран- ство	58,000.000	
451	06-2	Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито	860,000.000	
		Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија		
452	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конфе- ренција	8.890,000.000	
453	06-2	Средства за Центарот „Едвард Кардељ“	245,000.000	
454	06-2	Дотација на весникот „Борба“	8.940,000.000	
455	06-2	Финансирање на Програмата за развој на весникот „Борба“	131,000.000	
456	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот на СК на ССРЈ за заштита и унапредување на човековата средина	380,000.000	
457	06-2	Конференција за развој на месните заедници на Југославија	220,000.000	
		Дотација на Претседателството на Конференцијата на Соју- зот на социјалистичката младина на Југославија		
458	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Конференцијата	5.176,000.000	
459	06-2	Прослава на Денот на младоста	1.038,000.000	
460	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективни- те членови на ССМЈ	85,000.000	
461	06-2	Дотација на весникот „Младост“	1.107,000.000	
462	06-2	Дотација за Младинскиот фестивал на трудот	20,000.000	
463	06-2	Финансирање на други активности	137,000.000	
464	06-2	Средства за Комисијата за работа со младината на привре- мен престој во странство	32,000.000	
465	06-2	Издвачка дејност на Претседателството (CIDID)	52,000.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од Народ- ноослободителната војна на Југославија		
466	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	1.974,000.000	
467	06-2	Дотација на весникот „4 јули“	704,000.000	
		Дотација на Црвениот крст на Југославија		
468	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Претседателството	1.382,000.000	
469	06-2	Служба за потраги	10,000.000	
470	06-2	Членарина на Лигата, МКЦК	187,000.000	
471	06-2	Трошоци во врска со народната одбрана	7,900.000	
472	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот по- лумесец од земјите во развој и од неврзаните земји	25,500.000	
		Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
473	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Лигата	272,000.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
474	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	13,500.000	
		Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Ју- гославија		
475	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузот	732,000.000	
		Сојуз за физичка култура на Југославија		
476	06-2	Трошоци на подрачјето на физичката култура на Југославија	6.188,200.000	
477	06-2	Вонредни програми за спортски манифестации што се одржуваат само во 1989 година	961,000.000	
		Народна техника – Сојуз на организациите за техничка кул- тура на Југославија		
478	06-2	Трошоци за меѓународна соработка во областа на техничка- та култура на Југославија	215,000.000	
		Пожарничарски сојуз на Југославија		
479	06-2	За активноста на Сојузот	107,000.000	
Вкупно основна намена 06				40.184,500.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции од 449 до 479)				40.184,500.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 6

Овој буџет влегува во сила со декот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

244.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 913
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царини и други увозни давачки, од сојузните такси, од основниот данок на промет на производи, од приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, од придонесите на републиките и на автономните покраини и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузните закони.

Член 2

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од сојузни-те такси, приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата и другите приходи во целост му припаѓаат на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1989 година.

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основниот данок на промет на производи и услуги, од царини и од други увозни давачки и посебна такса и такса на увезени стоки и од придонесите на републиките и на автономните покраини, Службата на општественото книговодство ќе ги распореди во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1989 година и во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1989 година, сразмерно со нивното учество во вкупниот обем на расходите на Буџетот намалено за износот на планираните приходи од став 1 на овој член.

Член 3

Придонесот на републиките и на автономните покраини се уплатува секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ.

Ако одделна република односно автономна покраина не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство во рок од три дена по истекот на месецот ќе издаде налог неплатениот придонес од претходниот месец да се пренесе од остварените приходи на републиката односно на авто-

номната покраина во корист на соодветната потформа на приходите на Буџетот – придонеси на републиките и на автономните покраини.

Член 4

Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите извештај за остварените приходи.

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите да донесе прописи за роковите и начинот на доставување на извештајот од став 1 на овој член.

Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органи и организации на федерацијата, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот, се наплатат погрешно или во износ поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходи на која се наплатени, а ако такви приходи нема – врз товар на другите форми на приходи.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите или раборникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, решение за враќање на приходите што орган односно организација на федерацијата ќе ги оствари според посебните прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организација на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

Член 6

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузен закон и во границите на средствата дозначени од Буџетот.

Член 7

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година се распоредуваат со тримесечни планови.

Ако поради порастот на цените над планираниот растеж правата на корисниците на средства на Буџетот засновани врз законот не можат да се намират во рамките на средствата утврдени со тримесечниот план, Сојузниот извршен совет може да ги зголеми средствата во границите на вкупно одобрените средства на тие корисници за 1989 година.

Член 8

Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите претсметки на средствата со височината на средствата предвидени за определени намени во Буџетот и во тој рок ќе му ги достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата не можат да им се пренесуваат на корисниците на Буџетот пред доставувањето на претсметките од став 1 на овој член.

Член 9

Средствата на Буџетот распоредени за работа на органите и организациите на федерацијата ќе се користат за:

1) лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка – врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема – врз основа на претсметката на средствата што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се одобрени средствата непосредно ги извршува тој орган односно организација, односно врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата ако тој орган односно ор-

ганизација не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, се користат врз основа на решението што го донесува функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата, односно врз основа на договорот што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

Член 10

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот по носители и корисници и на височината на средствата за одделни потреби во рамките на основните намени, освен на средствата за Југословенската народна армија, на средствата за развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово, на средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошко модернизација на сојузните органи и за опремање на сојузните органи и организации, врши Сојузниот извршен совет. Измена на намената и на височината на средствата за работа на Собранието на СФРЈ врши Административната комисија на Собранието на СФРЈ, а за Претседателството на СФРЈ - телото што тоа ќе го овласти.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во органите и организациите на федерацијата за кои е предвидено дека ќе се врши прием на работници односно избор или именување на функционери односно назначување на раководни работници, ќе се користат од денот на приемот на работа односно изборот или именувањето односно назначувањето, врз основа на решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи се користат: врз основа на актот на Административната комисија на Собранието на СФРЈ - за делегатите кои задомест на личните доходи остваруваат во Собранието на СФРЈ, за функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги назначува надлежниот орган на Собранието на СФРЈ врз основа на актот на Претседателството на СФРЈ - за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што тоа ги назначува; врз основа на актот на Сојузниот извршен совет - за работниците во органите и организациите на федерацијата и за раководните работници што ги назначува тој.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите и организациите на федерацијата.

Член 11

Сојузниот извршен совет му поднесува на Собранието на СФРЈ извештај за извршувањето на Буџетот за секое тримесечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечјето.

Извештајот за извршувањето на Буџетот на федерацијата од став 1 на овој член содржи податоци за остварените приходи, за извршените расходи и за извршените промени на намените и на височината на средствата од член 10 став 1 на овој закон.

Член 12

За користење на средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научно-истражувачките проекти и на научните студии за потребите на федерацијата одлучува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

Член 13

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година за изградба на објекти од интерес за федерацијата, за опремање на сојузните органи и организации на федерацијата и за замена и дополнување на опремата, што не ќе се потрошат до 31 декември 1988 година, можат да се користат за тие намени и во 1989 година.

Член 14

Средствата предвидени за прибавување на станови за потребите на сојузните органи и на сојузните организации

ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година за намените од став 1 на овој член, што не ќе се потрошат до 31 декември 1988 година, можат да се користат и во 1989 година.

Член 15

Средствата за амортизација обезбедени во Буџетот во разделот Сојузен секретаријат за законодавство, правосудство и управа се распоредуваат на органите и организациите на федерацијата врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет, освен средствата за амортизација за Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Институтот за безбедност, Сојузната управа за контрола на летањето и Сојузната управа за царини. Непотрошените средства за амортизација можат да се користат за таа намена и во наредните години.

Член 16

Средствата предвидени во Буџетот за курсните разлики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно врз основа на барањата на корисниците на средства.

Член 17

Средствата на Буџетот што се распоредени по корисници на средства, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 јануари 1990 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од кои се распоредени.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Буџетот што се распоредени на корисниците на средства од член 23 став 2 на овој закон, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1990 година, на распоредната група односно подгрупа на расходи од кои се распоредени.

Член 18

Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на пензиите на борците од Народноослободителната војна и на членовите на нивните семејства, што се стекнуваат под поповолни услови, ќе се намираат обврските на федерацијата од поранешните години за самоуправни интереси заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, според решението што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, по прегледот на пресметката на обврските на федерацијата, што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии, а преостанатите средства Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за прашања на борците и воените инвалиди, ќе ги распореди на самоуправни интереси заедници за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и на автономните покраини, како аконтација за 1989 година.

Член 19

Средствата утврдени во Буџетот за покритење на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се користат за исплатување на надомести на организациите на здружен труд кои се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признати со сојузните прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот на позицијата Сојузен секретаријат за законодавство, правосудство и управа за определени потреби, ќе му се пренесат на Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа на САП Косово со решение на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за тие работи.

Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа на САП Косово ќе му поднесува на Сојузниот секретари-

јат за законодавство, правосудство и управа шесмесечни извештаи за потрошокот на средствата од став 1 на овој член.

Член 21

Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пресметува камата на износот на ненамирените обврски на федерацијата.

Член 22

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со органот односно со организацијата на федерацијата или на овластениот работник за незаконито и несовесно користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходите не му престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета, неточно го пресмета или не го уплати приходот во Буџетот.

Член 23

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1989 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1990 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, за дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и за средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од царини и од други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1989 година и приходите од основниот данок на промет на производи, на прометот остварен до 31 декември 1989 година и од придонесите на републиките и на автономните покраини во Буџетот, што ќе се наплатат до 31 јануари 1990 година, се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да им се располагаат на носителите и корисниците на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 24

Средствата обезбедени во Буџетот по стапка од 4% за плаќање на придонесот за станбена изградба од надоместот на личните доходи на делегатот кој тој надомест го остварува во Собранието на СФРЈ, и од личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги избира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, како и Сојузниот извршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот на користењето на средствата од став 1 на овој член.

Член 25

Приходите што ќе ги остварат органи и организации на федерацијата по основ на вратени депозити на инвестициите и приходите по основ на вратени средства здружени за изградбата на енергетски објекти се уплатуваат во Буџетот.

Средствата што ќе се остварат со наплата на амортизација на опремата во становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата и средствата остварени со рефундација во врска со користењето на становите за службени потреби на органите и организациите на федерацијата, давателите на тие станови на користење можат да ги користат во текот на годината за исти намени.

Член 26

Заради обезбедување на законите и правилно извршување на Буџетот, сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите врши непосредна контрола над наплатувањето на приходите и потрошокот на средства за

одделни намени, како и над финансиското и материјално работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола на наплатувањето на приходите и на потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат:

1) контролата на пресметувањето и уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и наменското користење на средствата на Буџетот, освен средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости односно неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе им се наложи:

1) на обврзникот на уплатата на приходите на федерацијата – во оставениот рок да го пресмета и да го уплати во Буџетот неуплатениот приход на федерацијата и да преземе и други мерки за отстранување на утврдените незаконитости и неправилности;

2) на Сојузната управа за царини односно на цариниците како подрачни органи на царинската служба – во оставениот рок, во согласност со одредбите на Царинскиот закон и прописите донесени врз основа на тој закон, да го пресмета и да го наплати во Буџетот на федерацијата да го уплати неуплатениот приход по основ на царини и увозни давачки;

3) на корисникот на средствата – во Буџетот да ги врати ненаменски потрошените односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените незаконитости односно неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решение донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите или лицето што тој ќе го овласти и е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерката на уплата на неуплатениот приход на федерацијата и враќањето на средствата во Буџетот го извршува службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката односно другата сметка на должникот.

Во случаите од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен да го извести функционерот кој раководи со сојузните органи на управата надлежен за работи на финансиите за повредата на прописите и, по негов налог да поднесе пријава до надлежниот орган заради преземање на соодветни мерки.

Член 27

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

245.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за службата во вооружените сили, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 923
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Член 1

Во Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85) член 24 се менува и гласи:

„Питомецот на средно воено училиште, освен питомец кој се упатува на редовно школување во воена академија односно кој, во својство на воен стипендист, се упатува на редовно школување на факултет, висока или виша школа во граѓанството, се прима во активна воена служба со актот за произведување во чинот водник кога ќе го заврши тоа училиште.

Питомецот односно воениот стипендист од став 1 на овој член кој не ќе го заврши школувањето во воена академија односно на факултет, висока или виша школа се произведува во чинот според стручната подготовка што ја стекнал до престанувањето на школувањето.

За активен помлад офицер може да биде примен и резервен помлад офицер и војник во резерва.”

Член 2

Член 28 се менува и гласи:

„Активен помлад офицер односно активен воен службеник од IX и VIII класа се произведува во чинот поручник ако, покрај условите од член 19 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, ги исполнува и следните услови:

1) со вонредно школување да завршил воена академија;

2) да има последна службена оценка најмалку „се истакнува”.

Активен помлад офицер односно активен воен службеник од IX и VIII класа кој не завршил воена академија може да биде примен за активен офицер и произведен во чинот поручник кога ќе стекне висока стручна подготовка, а во чинот потпоручник – кога ќе стекне виша стручна подготовка, ако ги исполнува условите од член 19 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, ако има последна службена оценка најмалку „се истакнува” и соодветна воена стручна подготовка што ќе ја пропише сојузниот секретар.

Активниот помлад офицер и активниот воен службеник од ст. 1 и 2 на овој член, кој има висока стручна подготовка и кој во текот на активната воена служба бил на должноста офицер најмалку пет години, се произведува во чинот капетан.”

Член 3

Во член 94 став 2 зборовите: „Воено-територијалниот орган” се заменуваат со зборовите: „надлежниот републички односно покраински орган, а предлозите за унапредување на резервните помлади офицери и резервните воени службеници од IX класа – непосредно до старешината надлежен за унапредување”.

Член 4

Во член 97 став 2 зборовите: „на првостепениот воено-територијален орган” се заменуваат со зборовите: „на положба командант на полк, рамна со неа или на повисока положба”.

Член 5

Во член 207 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Заради разгледување на молби односно предлози за простување или ублажување на дисциплински казни и мерки изречени на резервните воени старешини, во Сојузниот секретаријат за народна одбрана се формира комисија што ја сочинуваат по еден претставник од Сојузот на резервните воени старешини на Југославија, од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, од републичките односно од покраинските секретаријати за народна одбрана и од републичките односно од покраинските штабови на територијалната одбрана.

Комисијата од став 2 на овој член ги разгледува и пресудите на судовите на честа со кои му е изречена казна

губење на чинот односно класата на резервен помлад офицер, офицер или воен службеник и може да му поднесува на Претседателството на СФРЈ предлози за простување или ублажување на тие казни.”

Член 6

Во член 210 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот секретар или старешината што тој ќе го овласти може да поднесе барање за поведување постапка пред судот на честа ако постои основано сомневање резервниот помлад офицер, офицерот или воениот службеник да сторил престап со кој му се штети на угледот или грубо се занемарува должноста на резервен воен старешина. Ако по тоа барање надлежниот орган не поведе постапка во рок од 30 дена од денот на доставувањето на барањето, сојузниот секретар односно старешината што тој ќе го овласти може сам да донесе решение за поведување постапка пред надлежниот суд на честа. Во тој случај постапката ја спроведува лицето што ќе го определи сојузниот секретар односно старешината кого тој ќе го овласти според прописите што важат во местото на седиштето на надлежниот суд на честа.”

Член 7

Во член 223 став 1 зборовите: „кога штетата настанала” се заменуваат со зборовите: „на донесувањето на одлуката за надомест на штетата”.

Член 8

Во член 279 зборовите: „ако во рок од четири години ги исполнил условите за старосна пензија, освен” се заменуваат со зборовите: „ако наполнил 56 години живот или ако во рок од четири години ќе ги исполни условите за старосна пензија, освен за предвремена старосна пензија, по исклучок”.

Член 9

Во член 282 став 1 зборовите: „четири години” се заменуваат со зборовите: „шест години”.

Член 10

Член 291 се брише.

Член 11

Во член 309 ставот 2 се менува и гласи:

„Делот од личниот доход по основ на минатиот труд и работното искуство на активното воено лице опфатен со елементите на личниот доход пропишани со одредбите на став 1 од овој член може со прописот од член 337 на овој закон да се утврди и како посебен дел на личниот доход сообразно со мерилата што се применуваат во организациите на здружен труд и во работните заедници, во поглед на распределбата на средствата за лични доходи по основ на минатиот труд и работното искуство.”

Член 12

Во член 311 ст. 2, 3 и 4 се бришат.

Член 13

Во член 312 став 4 зборовите: „што се назначува” се заменуваат со зборовите: „што се назначува по потреба на службата”.

Член 14

Во член 313 став 1 по зборовите: „член 356” се додаваат зборовите: „став 1”.

Во став 2 по зборовите: „според положбата” се додаваат зборовите: „и минатиот труд”.

Член 15

Во член 314 став 1 зборовите: „во претходното полугодие” се заменуваат со зборовите: „во претходното тримесечје. Така утврдениот просечен личен доход на офицерите се зголемува за остварениот просечен процент на

учеството на делот од личниот доход по основ на резултатите од управувањето и стопанисувањето со општествени средства (минаотиот труд) во вкупниот личен доход на работниците вработени во стопанството на СФРЈ.”

Член 16

Член 316 се менува и гласи:

„Личниот доход односно надоместот на личниот доход и посебните надомести припаѓаат од денот на стекнувањето на правото на нивно примање до денот на престанувањето на условите за нивно примање.”

Член 17

Во член 319 став 1 зборовите: „додека се наоѓа на располагање и за време на школувањето и приправничкиот стаж што трае до една година” се бришат.

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„На активното воено лице додека се наоѓа на располагање и за време на школувањето и приправничкиот стаж му припаѓа надомест на личниот доход што се определува според износот пропишан за чинот односно за класата што ја има и положбата на која се наоѓало до денот на ставањето на располагање односно упатувањето на школување или на приправнички стаж.

На активното воено лице за време на привремената спреченост за работа му припаѓа посебен надомест во височината и под условите што ќе ги утврди сојузниот секретар со прописот од член 337 на овој закон.”

Член 18

Член 320 се менува и гласи:

„За часовите на нокна работа, работа подолга од полното работно време и работа во денови на празници на активното воено лице му се зголемува личниот доход сообразно со мерилата што се применуваат во организациите на здружен труд и во работните заедници, на начинот што ќе го пропише сојузниот секретар.

На активното воено лице не му припаѓа зголемување на личниот доход за часовите на нокна работа, работа подолга од полното работно време и работа во денови на празници ако таа работа е наредена поради причините пропишани со одредбата на член 356 став 1 од овој закон.”

Член 19

Во член 324 ставот 2 се брише.

Член 20

Член 326 се брише.

Член 21

Во член 337 зборовите: „за зголемување на личниот доход според чинот односно класата (член 311 став 2) и за” се бришат.

Член 22

Во член 338 став 2 зборовите: „На тоа лице му припаѓа и зголемување на личниот доход според чинот односно класата, ако во активна воена служба ги исполнило условите пропишани за тоа зголемување.” се бришат.

Член 23

Во член 392 ставот 2 се менува и гласи:

„На активното воено лице кое има 40 (маж) односно 35 (жена) години на стаж на осигурување му престанува службата по сила на законот кога ќе ги наполни следните години возраст:

- 1) помлад офицер и воен службеник од XII до VIII класа – 56 години;
 - 2) офицер до чинот капетан I класа и воен службеник од VII до IV класа – 58 години;
 - 3) офицер од чинот мајор до чинот генерал-полковник и воен службеник III до I класа – 60 години;
 - 4) офицер во чинот генерал на армија – 65 години.”
- Во став 3 точката 2 се менува и гласи:
- „2) кога ќе наполни 60 години возраст и најмалку 30

години стаж на осигурување, ако тоа го бараат потребите на службата”.

Ставот 5 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 3 точка 2 од овој член, активната воена служба може да му престане и на лицето кое не наполнило 60 години возраст, кога ќе ги наполни годините на возраст пропишани во член 394 од овој закон, ако тоа го бараат потребите на службата.”

Ставот 7 се менува и гласи:

„Активното воено лице на кое треба да му престане службата според одредбите на став 2 од овој член може, ако се согласи, по исклучок да се задржи во службата до две години, ако во работата постигнува исклучителни резултати или ако тоа по бараат посебните потреби на службата заради пополнување на соодветното формациско место.”

По став 7 се додаваат нови ст. 8 и 9 кои гласат:

„Активно воено лице – извонреден стручњак на кого треба да му престане службата според одредбите на став 2 од овој член, може ако се согласи, по исклучок да се задржи во службата до пет години, ако се занимава со научноистражувачка работа и ако во таа работа постигнува резултати од исклучително значење за вооружените сили.

Одлука за задржување во службата на лицата од ст. 7 и 8 на овој член донесува:

- 1) за активните офицери во чинот генерал – Претседателството на СФРЈ;
- 2) за другите активни воени лица – сојузниот секретар.”

Член 24

Во член 394 став 1 зборовите: „став 3 точка 2” се заменуваат со зборовите: „став 5”.

Член 25

Во член 395 ставот 3 се менува и гласи:

Службата не може да му престане според одредбата на член 392 став 5 од овој закон на активно воено лице што не ги исполнило условите за пензија или не стекнало право на месечен паричен надомест поради престанок на службата по потреба на службата.”

Член 26

Во член 402 ставот 1 се менува и гласи:

„Лицето што ги наполнило годините на возраст од член 394 на овој закон, на кое му престанала активната воена служба според одредбите на член 392 став 1 точка 2 и според одредбите на ст. 4 и 5 на тој член, има право на месечен паричен надомест поради престанувањето на службата по потреба на службата (во натамошниот текст: паричен надомест) ако во активна воена служба поминало најмалку 30 години.”

Ставот 2 се брише.

Член 27

Во член 403 ставот 4 се менува и гласи:

„Паричниот надомест определен според овој закон се усогласува според порастот на личните доходи на активните воени лица на начинот на кој се усогласуваат пензиите на лицата кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници оствариле право на пензија.”

Член 28

Во член 405 став 1 точ. 3 и 4 се заменуваат со нова точка 3), која гласи:

„3) кога ќе ги исполни условите за старосна пензија.”

Досегашната точка 5 станува точка 4.

Ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3 кој станува став 2 бројот: „5” се заменува со бројот: „4”.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 29

Во член 450 став 2 зборовите: „Лицето кое дежурало 24 часа се ослободува од должноста за наредните 24 часа.” се бришат.”

Член 30

Во член 452 ставот 2 се менува и гласи:

„Граѓанското лице стекнува право на користење на годишен одмор по еден месец непрекината служба и има право да го користи во секоја календарска година.”

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„На граѓанското лице кое во календарската година за која користи годишен одмор не наполнило една година непрекината служба, траењето на годишниот одмор му се определува сразмерно со времето поминато непрекинато во службата.”

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6 и 7.

Член 31

Членот 453 се брише.

Член 32

Во член 463 став 2 записката и зборовите: „како ниту за работа во текот на службеното патување на граѓанското лице” се бришат.

Член 33

Во член 468 став 1 зборовите: „за посебните надомести (член 315)” се бришат.

Член 34

Во член 484 став 4 по зборовите: „стаж на осигурување” се додаваат зборовите: „или 65 години возраст”.

Член 35

Член 487 се брише.

Член 36

Во член 491 по зборовите: „на личните доходи” и другите примања” се додаваат записка и зборовите: „за посебни надомести”.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

246.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 948
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85 и 74/87), во член 16 став 2 бројот: „0,5” се заменува со бројот: „2”.

Член 2

Во член 18 ставот 5 се менува и гласи:

„(5) Посебните додатоци се земаат во просечен месечен износ на додатоците што според прописите за личните доходи на активните воени лица постојат во последниот месец, во декември, пред престанувањето на својството на воен осигуреник, а воениот осигуреник ги остварил во последните пет години или во кои и да било 10 последовни години на активна воена служба ако е тоа за него поповолно. При утврдувањето на просечниот месечен износ тие додатоци се пресметуваат на вредноста која, според прописите за личните доходи на активните воени лица, ја имале кон крајот на годината од која се зема личниот доход за утврдување на пензискиот основ”.

Во став 6 по зборовите: „Ако се” се додаваат зборовите: „укинат или”.

Член 3

Во член 41 ставот 4 се менува и гласи:

„(4) Ако постојат две или повеќе телесни оштетувања со различни причини, од кои едното или повеќе од нив се предизвикани од повреда при работата или од професионална болест, а другото или повеќе од нив се предизвикани од болест или од повреда надвор од работата, вкупниот процент на телесно оштетување се утврдува според листата на телесни оштетувања, а височината на паричниот надомест се определува на следниот начин:

1) ако вкупниот процент на телесно оштетување е определен според листата на телесни оштетувања со додавање на процентот на телесното оштетување предизвикано од повреда при работата или од професионална болест, паричниот надомест изнесува 90% од износот на надоместот што припаѓа според вкупниот процент на телесно оштетување од став 2 на овој член;

2) ако вкупниот процент на телесно оштетување е определен со додавање на процентот на телесно оштетување предизвикано од болест или повреда надвор од работата, паричниот надомест изнесува 70% од износот на надоместот што припаѓа според вкупниот процент на телесно оштетување од став 2 на овој член;

3) височината на надоместот се определува само според телесното оштетување предизвикано од повреда при работата или професионална болест, ако е тоа за осигуреникот поповолно.”

Член 4

Во член 50 став 2 по зборовите: „воениот осигуреник” се додаваат зборовите: „односно престанувањето на правото на семејна пензија”.

Член 5

Во член 54 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„(6) Не се смета за редовно школување, во смисла на овој закон, ако детето го продолжи школувањето во училиште од ист степен, како и во училиште што веќе го завршило.”

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

Член 6

Во член 59 став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) по смртта на корисникот на предвремена старосна пензија – пензијата што би му припаднала на корисникот на предвремената старосна пензија според навршениот пензиски стаж без намалување поради порано заминување во пензија.”

Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 5 и 6.

Член 7

Во член 66 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„(2) Собранието на Заедницата на воените осигуреници може да го овласти извршниот орган определен со Статутот на Заедницата да ги донесува одлуките од став 1 на овој член.

(3) Одлуката од став 2 на овој член ја потврдува Собранието на Заедницата на воените осигуреници.”.

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 8

Во член 67 став 1 пред зборот: „Паричните” се додава ознаката: „(1)”.

По став 1 се додава став 2, кој гласи:

„(2) Паричниот надомест за телесно оштетување усогласено според став 1 на овој член во текот на годината се усогласува на начинот и по постапката што се предвидени за усогласување на пензиите (член 65).”.

Член 9

Во член 69 став 3 зборот: „следниот” се заменува со зборот: „наредниот”, а по зборовите: „поднесувањето на барањето” се додаваат зборовите: „и за шест месеци наназад”.

Член 10

Во член 71 став 2 зборовите: „што ѝ претходи на годината” се бришат.

Член 11

Во член 92 став 1 точка 4 по зборовите: „во вршење” се додаваат зборовите: „посебно определени”.

Член 12

Во член 94 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Како должности во трупата, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат должностите во воените единици заклучно со бригада и соодветна единица и определени должности во команда на дивизија односно команда на корпус и команди на соодветни единици и во воени установи во кои службата на воените осигуреници се врши под трупни услови, а кои ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот секретар за народна одбрана.”.

Член 13

По член 95 се додава член 95а, кој гласи:

„Член 95а

(1) На воените осигуреници кои вршат соодветни работи и задачи на овластени органи на безбедноста на вооружените сили и воената полиција што не спаѓаат во посебно определени работи и задачи од член 92 став 1 точка 4 од овој закон им се сметаат секои 12 месеци ефективно поминати на тие работи и задачи како 14 месеци стаж на осигурување.

(2) Како работи и задачи на овластени органи на безбедноста на вооружените сили и воената полиција, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат работите и задачите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот секретар за народна одбрана.”.

Член 14

Во член 96 став 1 зборовите: „во чл. 91 до 93 на овој закон” се заменуваат со зборовите: „со овој закон”.

Член 15

Во член 110 став 4 зборот: „платата” се заменува со зборовите: „личниот доход”.

Член 16

Во член 159 став 1 зборовите: „од 10.000 до 100.000 динари” се заменуваат со зборовите: „од 250.000 до 2.500.000 динари”.

Во став 2 зборовите: „од 3.000 до 20.000 динари” се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 500.000 динари”.

Член 17

Во член 166 став 2 по зборовите: „став 3” се додаваат зборовите: „на овој закон”.

Член 18

Во член 180 став 1 по зборовите: „старосна” се додаваат зборовите: „односно инвалидска”.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

247.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за мерните единици и мерилата, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 924
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревик, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА****Член 1**

Во Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86) во член 74 став 1 бројот: „150.000” се заменува со бројот: „4.500.000”, а бројот: „10.000.000” – со бројот: „45.000.000”.

Во став 2 бројот: „50.000” се заменува со бројот: 250.000”, а бројот: „500.000” – со бројот: „2.500.000”.

Во став 3 бројот: „50.000” се заменува со бројот: „250.000”, а бројот: „500.000” – со бројот: „2.500.000”.

Член 2

Во член 75 став 1 бројот: „100.000” се заменува со бројот: „3.000.000”, а бројот: „5.000.000” – со бројот: „30.000.000”.

Во став 2 бројот: „25.000” се заменува со бројот: „150.000”, а бројот: „250.000” – со бројот: „1.500.000”.

Во став 3 бројот: „25.000” се заменува со бројот: „150.000”, а бројот: „250.000” – со бројот: „1.500.000”.

Член 3

Во член 76 став 1 бројот: „50.000” се заменува со бројот: „450.000”, а бројот: „1.000.000” – со бројот: „4.500.000”.

Во став 2 бројот: „10.000” се заменува со бројот: „100.000”, а бројот: „200.000” – со бројот: „1.000.000”.

Во став 3 бројот: „10.000” се заменува со бројот: „100.000”, а бројот: „200.000” – со бројот: 1.000.000”.

Член 4

Во член 77 став 1 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „250.000“, а бројот: „1.000.000“ – со бројот: „2.500.000“.

Во став 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „50.000“, а бројот: „50.000“ – со бројот: „500.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

248.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Се прогласува Законот за измени на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 925
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Во Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81 и 59/86) во член 30 став 1 бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „4.500.000“ а бројот: „5.000.000“ – со бројот: „45.000.000“.

Во став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „250.000“, а бројот: „100.000“ – со бројот: „2.500.000“.

Член 2

Во член 31 став 1 зборовите: „до 300.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 450.000 до 4.500.000 динари“.

Во став 2 зборовите: „со парична казна до 40.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари“.

Член 3

Во член 32 став 1 зборовите: „со парична казна до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари“, а зборовите: „со парична казна до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „со парична казна од 50.000 до 500.000 динари“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

249.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година.

П бр. 951
15 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), во член 1 став 3, наместо точка, на крајот, се става записка и се додаваат зборовите: „на делот од основниот данок на промет на тутун што федерацијата им го отстапува на републиките и на автономните покраини за компензации во потрошувачката на основни животни намирници, како и на средствата на буџетите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности што се ангажираат за остварување на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

250.

Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 март 1989 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 март 1989 година.

П бр. 953
16 март 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 ст. 2 и 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Амандман XLIII на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Претседателството на СФРЈ за избор на претседател на Сојузниот извршен совет, како и на предлог од кандидатот што Претседателството на СФРЈ го предложи за претседател на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 март 1989 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ****I**

За претседател на Сојузниот извршен совет се избира Марковиќ Анте.

II

За потпретседатели на Сојузниот извршен совет се избираат:

1. Митровиќ Александар и
2. Прегл Живко.

III

За членови на Сојузниот извршен совет се избираат:

1. Гашевски Никола
2. Митровиќ Александар
3. Муезиновиќ Џевад
4. Пајковиќ Бранимир и
5. Прегл Живко.

IV

За сојузни секретари се именуваат:

1. Лончар Будимир – за надворешни работи
2. Кадиевиќ Вељко – за народна одбрана
3. Грачанин Петар – за внатрешни работи
4. Зекан Бранко – за финансии
5. Хорват Франц – за економски односи со странство
6. Назми Мустафа – за трговија
7. Санто Стеван – за енергетика и индустрија
8. Слокар Јоже – за сообраќај и врски
9. Мирјаниќ Стево – за земјоделство
10. Марендиќ Божо – за развој

11. Гачиќ Радиша – за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика
12. Камбовски Владо – за правосудство и управа.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 682
16 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

251.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 10 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1989 година донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА**

1. Средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година во износ од 22.062,800.000 динари се распоредуваат на следните корисници и за следните намени:

I. ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВТАСАНИТЕ ЗАКОНСКИ И ПОРАНО ПРЕЗЕМНИТЕ ОБВРСКИ

Ред. бр.	Корисник и намена	Динари
1	2	3
1.	На Собранието на СФРЈ – за извршување на обврските по заклучокот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	500,000.000
2.	На Сојузниот комитет за сообраќај и врски – за инвестициони работи и за набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница	2.000,000.000
3.	На Сојузната управа за царини – за извршување на обврските по завршувањето на изградбата на граничниот премин Градина	1.600,000.000
ВКУПНО:		4.100,000.000

II. ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО 1989 ГОДИНА

Ред. бр.	Корисник и намена	Динари
1	2	3
1.	На Собранието на СФРЈ – за набавка на опрема за автоматско гласање и озвучување	900,000.000

1	2	3
2.	На Сојузниот секретаријат за надворешни работи – за прибавување и поправка на објектите за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва во странство и за набавка на техничко-технолошка опрема и средства за врски за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва	1.000,000.000
3.	На Сојузниот секретаријат за внатрешни работи – за набавка на специфична и телекомуникациона опрема за опремување на Службата за безбедност и на Бригадата на милицијата	2.000,000.000
3.1.	На Институтот за безбедност – за набавка на специфична опрема за унапредување на процесот на трудот и на развојните дејности	600,000.000
4.	На Сојузниот секретаријат за информатик – Радио Југославија – за набавка на опрема за делумно опремување на продукциониот центар и инструменти за антениот систем и радиорелејните врски	600,000.000
5.	На Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа – за обединета набавка на опрема во сојузните органи за рационализација на обработката на текстот на сојузните прописи	500,000.000
6.	На Сојузниот комитет за сообраќај и врски, и тоа:	
6.1.	На Установата за одржување на внатрешните пловни патишта – за набавка на телекомуникациона опрема и на средства за превоз (специјално пловило) за обележување и безбедност на сообраќајот на внатрешните пловни патишта	600,000.000
6.2.	На Установата за одржување на поморските пловни патишта – за набавка на специфична и телекомуникациона опрема за безбедност на сообраќајот на поморските пловни патишта	600,000.000
6.3.	На Сојузната управа за контрола на летањето – за набавка на специфична и телекомуникациона опрема за безбедност на воздушниот сообраќај и на работите на службените згради и објекти	4.150,000.000
6.4.	На Сојузната управа за радиоврски – за набавка на специфична контролно-мерна опрема за контрола и следење на радиокомуникациите и состојбата во фреквентниот спектар	600,000.000
7.	На Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика – за набавка на специфична, бирографска опрема и средства за превоз за потребите на службите за санитарен надзор на границата	250,000.000
8.	На Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика	
8.1.	На Сојузниот завод за информатика – за набавка на клима-опрема и енергетска опрема и дел на опремата за новиот сметач	1.500,000.000
9.	На Сојузната управа за царини Управа на деловните згради, за адаптација на зградата на Царинарницата Љубљана и за изградба на зградата на Царинската испостава Макиш	1.000,000.000
10.	На Сојузниот хидрометеоролошки завод – за набавка на еталони за баждарење на инструментите	500,000.000
11.	На Сојузниот завод за патенти – за прибавување на специфична опрема и за изработка на проектна документа-	

1	2	3
	ција за новата деловна зграда, во склопот на реализацијата на првата фаза од заедничниот проект врз база на Спогодбата помеѓу Владата на Југославија и Програмата на Обединетите нации за развој (УНДП)	500,000.000
12.	На Сојузниот завод за мери и скаповени метали – за изработка на југословенските примарни еталони и за набавка на специфична контролно-мерна опрема	1.200,000.000
13.	На Управата на деловните згради на сојузните органи – за адаптација и одржување на објектите и на техниките постројки на сојузните органи	1.062,800.000
14.	На Архивот на Југославија – за набавка на специфична и микрофилмска опрема за сместување и снимање на архивска граѓа	400,000.000
ВКУПНО:		17.962.800.000

2. При прибавувањето на опремата за која средствата се обезбедуваат со оваа одлука, сојузните органи се должни да прибават мислење од сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, правосудството и управата.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 627
15 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

Претседател на
Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

252.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 14 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Средствата утврдени на позицијата 213 од Буџетот на федерацијата за 1989 година – Раздел 16 Сојузен секретаријат за законодавство, правосудство и управа, за купување на станови за потребите на сојузните органи, во износ од 6.000,000.000 динари ќе се користат за прибавување станови за потребите на:

Реден број	Орган	Динари
1	2	3
1.	Собранието на СФРЈ	800,000.000
2.	Претседателството на СФРЈ	150,000.000
3.	Сојузниот извршен совет, од што за:	4.900,000.000

1	2	3
3.1.	Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации	1.580,000.000
3.2.	Сојузниот секретаријат за надворешни работи	550,000.000
3.3.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Институтот за безбедност, од што за:	1.450,000.000
3.3.1.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	1.150,000.000
3.3.2.	Институтот за безбедност	300,000.000
3.4.	Сојузната управа за контрола на летането	600,000.000
3.5.	Сојузната управа за царини	720,000.000
4.	Органите на општествено-политичките организации во федерацијата (ССРЈ, СЗБНОВ и ССМЈ)	150,000.000

2. Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа ќе ги пренесе средствата од точка 1 на оваа одлука на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.

3. Сојузните органи од точка 1 на оваа одлука ќе ги користат распоредените средства за прибавување станови во 1989 година согласно со своите програми.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 626
15 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

253.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

За претседател на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се именува Рајко Нишавиќ, судија на Сојузниот суд.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 677
15 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

254.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Конкурсна комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира Анте Крстуловиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурсна комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите се избира Анте Бенети, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 676
15 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

255.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го разгледа материјалот „Економската положба и условите за развој на црната металургија на Југославија“ и Мислењето на Сојузниот извршен совет во врска со економската положба и условите за развој на црната металургија, и во согласност со расправата на седницата на Одборот за општествен план и развојна политика и на седницата на Соборот, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 март 1989 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека условите на стопанисувањето во последните две години – во 1987 и 1988 година – се драстично влошени и за разлика од 1986 година, кога црната металургија имаше иста урамнотежена положба со вкупното стопанство, сега се наоѓа во мошне тешка економска положба, на ко физичкиот обем на стоковното производство се зголеми за 5,5%. На мошне тешката положба на црната металургија укажуваат и податоците за релативното ниво на остварениот доход во однос на просекот на стопанството. Загубите во 1987 година се двапати поголеми од целокупниот доход, а за девет месеци минатата година загубите се на ниво на вкупниот доход на црната металургија.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ бара од Сојузниот извршен совет да ја забрза работата врз мерките и активностите што се од неговата надлежност во согласност со програмата на мерките за 1989 година, а кои треба да придонесат за нормализирање на условите на стопанисувањето во црната металургија. Тоа посебно се однесува на мерките што Сојузниот извршен совет ги предложи во своето мислење што му го даде на Соборот на републиките и покраините по повод разгледувањето на материјалот на Стопанската комора на

Југославија „Економската положба и условите за развој на црната металургија на Југославија“ и другите мерки што се во согласност со програмата на мерките и активностите на Сојузниот извршен совет за спроведување на економската политика во 1989 година.

Соборот на републиките и покраините истакнува дека, со оглед на тешката состојба и големите проблеми во црната металургија, е неопходно Сојузниот извршен совет целосно да ги следи и да ги анализира условите на стопанисувањето, ефектите од преземените мерки и, по потреба, да презема и предлага други мерки од својата надлежност.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ истакнува дека е неопходно организациите на здружен труд од црната металургија поцелосно да ги согледаат причините за тешката положба на црната металургија и правците за решавање на проблемите на технолошкиот развој и реструктурирањето на црната металургија во согласност со пазарните услови на стопанисувањето, водејќи сметка за целината на односите во стопанството, а посебно на односите на црната металургија и индустријата за преработка на метали.

Соборот на републиките и покраините истакнува дека е неопходно организациите на здружен труд од црната металургија истовремено поенергично да преземаат мерки за подобрување на интерната економија, посебно во поглед на квалитативните фактори на стопанисувањето, усогласување на програмите за производство и приспособување на квалитетот и асортиманот на производите кон потребите и барањата на домашниот и странскиот пазар.

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Број 06.3-33/89-046
9 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасоје Меденица, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

256.

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ПРОГРАМА НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ОД КОСОВО, ПОБРЗО ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ ШТО ГО НАПУСТИЛЕ И ДОАЌАЊЕ НА СИТЕ ШТО САКААТ ДА ЖИВЕАТ И РАБОТАТ НА КОСОВО

Собранието на СФРЈ, на седниците на Сојузниот совет одржани на 16 и 23 февруари 1989 година и на седниците на Соборот на републиките и покраините одржани на 16 февруари и 9 март 1989 година, го разгледа извршувањето на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на исекувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово во втората половина од 1989 година (во натамошниот текст: Југословенската програма), врз основа на извештаите и иницијативите на: Сојузниот извршен совет, Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, Стопанската комора на Југославија, Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија и заедниците на општините и градовите во социјалистичките републики, како и на својата комисија за следење на извршувањето на Југословенската програма, и ги поддржа тие извештаи и иницијативи.

Врз основа на споменатите извештаи и иницијативи, извештаите на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните заеднички работни тела (на Сојузниот совет: Одборот за општествено-политички односи, Одборот за внатрешна политика, Одборот за правосудство и Одборот за прашања на борците и воените инвалиди; на Соборот на републиките и покраините: Одборот за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Одборот за план и развојна политика, Одборот за кредитно-монетарен систем и Одборот за финансии; комисијата на Собранието на СФРЈ за информирање и за претставки и предлози), како и расправите водени за тие извештаи на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ за извршувањето на Југословенската програма, Собранието на СФРЈ констатира:

– дека не се остваруваат основните цели од Југословенската програма – не е запрено исекувањето на Србите и Црногорците и на припадниците на другите народи и народности од Косово, туку во однос на 1987 година релативно е зголемено; помал број иселени од САП Косово изразија желба да се вратат, но бројот на повратниците е минимален и недоволен; доаѓањето на други граѓани што сакаат да живеат и работат на Косово е симболично. Поголемиот дел од задачите утврдени во Југословенската програма недоследно, неефикасно и ненавремено се извршуваат, а реализацијата на одделни од нив не е ни започната;

– дека сите носители на задачите од Југословенската програма не ги извршија во целост, квалитетно и навреме задачите утврдени во таа програма и дека поднесуваат одговорност за извршувањето на тие обврски;

– дека заклучоците на Собранието на СФРЈ од јули и декември 1988 година не се извршени, па и понатаму се актуелни.

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот совет на Собранието на СФРЈ и на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот совет од 23 февруари 1989 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 март 1989 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и органите и организациите што се одговорни пред него веднаш, а најдоцна во рок од еден месец, да ги оценат мерките и активностите преземени за навремено, ефикасно, квалитетно и целосно извршување на секоја од задачите од Југословенската програма за кои се задолжени и, врз основа на тоа, веднаш да преземат односно да предложат утврдување на колективна и лична одговорност на оние функционери што раководаат со сојузните органи на управата и со сојузните организации, на нивните заменици и раководните работници во тие органи и организации кои не ги извршуваат или нецелосно ги извршуваат задачите од Југословенската програма и за тоа што побргу да го известат Собранието на СФРЈ.

Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и другите органи и организации во федерацијата веднаш, енергично, доследно и без колебање да ги преземат сите потребни дополнителни мерки, заради ефикасно извршување на задачите утврдени во Југословенската програма за кои се одговорни, како и обврските што произлегуваат за нив од законските прописи и заклучоците на Собранието на СФРЈ.

Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во согласност со промената на уставот, реформите на стопанскиот и политичкиот систем, актуелната ситуација во САП Косово, како и оцените, сугестиите и предлозите изнесени за тоа во Собранието на СФРЈ, што побргу да ги утврди дополнителните мерки и активности потребни за оптимизација на задачите од Југословенската програма и да му ги предложи на Собранието на СФРЈ заради разгледување и усвојување.

2. Собранието на СФРЈ им препорачува на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, посебно на Собранието на САП Косово и на собранијата на општините во САП Косово, да ги обврзат своите извршни совети и органите и организациите што се одговорни пред нив веднаш, а најдоцна во рок од еден

месец, да ги оценат мерките и активностите преземени за навремено, ефикасно, квалитетно и целосно извршување на секоја од задачите од Југословенската програма за кои се задолжени и, врз основа на тоа, да преземат односно да предложат колективна и лична одговорност на функционерите кои раководат со односните органи и организации, на нивните заменици и раководните работници во тие органи и организации за неизвршувањето или нецелосното извршување на Југословенската програма и за тоа што побргу да ги известат нивните собранија.

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието на САП Косово веднаш да поведе постапка за утврдување на одговорноста на општествениот правобранител на самоуправувањето на САП Косово во смисла на предлогот даден во Извештајот на сојузниот и републичките општествени правобранители на самоуправувањето и на општествениот правобранител на самоуправувањето на САП Војводина.

3. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и другите надлежни органи и организации во федерацијата да ја разгледаат и потребата од донесување на законски и дуги мерки и преземање на активности со кои ќе се создадат услови за доследно извршување на Југословенската програма чијашто основна цел е поефикасно запирање на исекувањето на Србите и Црногорците и на припадниците на другите народи и народности од САП Косово, стимулирање и побрзо враќање на оние што се исекуле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат во САП Косово и за тоа што побргу да му предложат на Собранието на СФРЈ соодветни решенија.

4. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во согласност со уставните промени и реформата на стопанскиот систем, во што пократок рок да му предложи на Собранието на СФРЈ трансформација на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот).

Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и другите надлежни органи и организации во федерацијата да обезбедат увид и контрола во законитото и наменско трошење на средствата што се издвојуваат за САП Косово по сите основи и намени, како и во поглед на ефектите што се постигаат со користењето на овие средства.

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието на САП Косово средствата што се добиени од Фондот, како и средствата на работните организации во земјата што ги здружуваат со работните организации во Покраината, да се насочат, пред сè, кон оние развојни програми за основање на нови или за оспособување и модернизација на постојните капацитети што се во функција на остварувањето на целите и задачите утврдени во Југословенската програма односно што треба да се реализираат во населбите со мешовит национален состав и во кои е присутно исекување на Србите и Црногорците. Неопходно е во тие развојни програми да се предвидат и средства за ангажирање на потребните стручни работници, нивни стимулативни лични доходи, обезбедување на станови и други услови.

Собранието на СФРЈ бара од Сојузниот извршен совет, од надлежните сојузни органи на управата и сојузни организации и од Фондот, во соработка со соодветните органи и организации на СР Србија и САП Косово, во рок од еден месец, во согласност со законските обврски и утврдената методологија, да подготват и да му поднесат на Собранието на СФРЈ целосен извештај за тоа колку, за кои цели и како се употребувале средствата на Фондот во тековниот среднорочен план, какви ефекти се постигнати во врска со тоа, какви проблеми се јавуваат во тој поглед, дали имало случаи на незаконито, ненаменско и нерационално користење на тие средства и што се предлага заради решавање на уочените проблеми.

5. Собранието на СФРЈ оценува дека е потребно и натаму да се продолжи со давањето на кадровска, технолошко-техничка и друга помош на органите и организациите во САП Косово од страна на органите и организациите на федерацијата, како и на републичките и САП Војводина.

Собранието на СФРЈ бара Сојузниот извршен совет, надлежните сојузни органи на управата и сојузни организации и Стопанската комора на Југославија, во соработка со соодветните органи и организации на републичките и на

автономните покраини, да ги подготват и на Собранието на СФРЈ што побргу да му ги поднесат оперативниот план за кадрите потребни на организациите на здружен труд во САП Косово што организациите на здружен труд од целата земја ќе ги упатат на работа во САП Косово, условите потребни за нивна работа, изворите на средствата и начинот на финансирање на тие потреби (стимулативни лични доходи, надомести, станови и др.), како и да ја забрзаат работата врз реализацијата на таа кадровска помош.

6. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, во соработка со соодветните републички и покраински секретаријати, да го проучи правниот основ за отстранување на сите оние кадри што работат во органите на управата, правосудството и другите државни органи, со самоуправни организации и заедници во САП Косово, кои предизвикуваат национална омраза и нетрпеливост, меѓународни судири или кои со своето дејствување ги нарушуваат националната рамноправност, братството и единството и за тоа што побргу да го известат Собранието на СФРЈ и да предложат мерки, вклучувајќи го и новелирањето на соодветните закони, а заради доследно извршување на точка 2 од Југословенската програма.

7. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот завод за статистика и другите сојузни органи на управата и сојузни организации, правосудните и другите органи и организации во федерацијата, во рамките на својот делокруг, редовно, а најмалку шестмесечно, да му доставуваат на Собранието на СФРЈ релевантни податоци и други информации потреби за следење и контрола над извршувањето на задачите утврдени во Југословенската програма.

8. Собранието на СФРЈ ќе ја интензивира работата врз координацијата и насочувањето на работата на органите и организациите што се одговорни пред него, задолжени за извршувањето на задачите утврдени во Југословенската програма и обврските од заклучоците што тоа ги донело и ќе врши постојана политичка контрола односно општествен надзор над нивната работа.

Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно, во рамките на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, што побргу да се формира тело за вршење на општополитичка координација и насочување на работата на сите субјекти што се задолжени за извршувањето на задачите утврдени во Југословенската програма и обврските од заклучоците на општествено-политичките организации.

9. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и другите органи и организации во федерацијата, заради забрзување на активноста во поглед на извршувањето на задачите од Југословенската програма, да воспостават, одржуваат и развиваат поголем степен на соработка и координација со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и со другите републички и покраински органи, особено во поглед на оние чии носители се сојузните, републичките и покраинските органи и организации (заеднички задачи), за да се оствари ефикасно и целосно извршување на тие задачи, односно ефикасен и целосен увид во тоа извршување.

10. Собранието на СФРЈ ги обврзува надлежните органи и организации во федерацијата, во соработка со соодветните органи во СР Србија и САП Косово, што побргу, да преземат, контретни мерки за планирање на семејството во САП Косово, заради побрз стопански и општествен развој на таа покраина, запирање на мошне брзот процес на осиромашување на тој дел од земјата, спречување на потешките последици што во поблиска и подалечна иднина можат да настанат поради големиот степен на прираст на населението во Покраината. Во тоа посебна улога има ССРН, односно Покраинската конференција за општествена активност на жените, заради натамошно ослободување и посмело вклучување на жените во сите текови на општествениот живот. Заради тоа треба што побргу да се донесе оперативна програма на мерки на социјалната политика за планирање на семејството во САП Косово.

11. Собранието на СФРЈ смета дека усвојувањето на предложените промени на Уставот на СР Србија ќе создаде и поповолни услови поефикасно и целосно да се остварат основните цели и да се извршат определени задачи

од Југословенската програма и им препорачува на Собранието на СР Србија и на собранијата на автономните покраини тие промени на Уставот да се усвојат во предвидените рокови.

12. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и другите органи и организации во федерацијата што се задолжени за остварувањето на задачите од Југословенската програма при реализацијата на овие заклучоци да ги земат предвид и оцените, ставовите и предлозите содржани во извештаите на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ и нивните заеднички комисии, како и оние што се изнесени во расправите на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ.

13. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Број: 06.3-36/89-056
9 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
243. Буџет на федерацијата за 1989 година — — —	470
244. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година — — — — —	491
245. Закон за измени и дополненија на Законот за службата во вооружените сили — — — — —	493

	Страна
246. Закон за измени и дополненија на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници — — — — —	496
247. Закон за измени на Законот за мерните единици и мерилата — — — — —	497
248. Закон за измени на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали — — — — —	498
249. Закон за дополнение на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено политичките заедници и на самоуправниот интерес на заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година — — — — —	498
250. Одлука за избор на Сојузниот извршен совет — — — — —	499
251. Одлука за распоредување на средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година — — — — —	499
252. Одлука за распоредување на средствата за изградба на станови за потребите на сојузните органи, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1989 година — — — — —	500
253. Одлука за именување на претседател на Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	501
254. Одлука за избор на претставник и заменик на претставникот на Собранието на СФРЈ во Конкурсната комисија за избор на директор на Југословенскиот регистар на бродовите — — — — —	501
255. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ во врска со економската положба и условите за развој на црната металургија на Југославија — — — — —	501
256. Заклучоци за извршувањето на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово — — — — —	502